



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Биро за развој на образованите
СКОПЈЕ

Примено	26.08.2013		
Организација	Број	Прилог	Вредност
ОТ	12/97		

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по **техничко образование** за V/ одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам.



VI ОУЧЕНИЕ

ДЕВЕЛПОДИШНО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

АДАПТИРНА НАСТАВНА
ПРОГРАМА ЗА
УЧЕНИЦИТЕ СО АУТИЗАМ

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, 2013



MINISTRETKO 3A OBRAZOVANIE I NAYKA
БНПО ЗА ПАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. ЦЕЛ НА НАСТАВАТА ВО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да се поттикнува да развива нови сознанија од техниката и технологијата преку различни извори на учење и задачи;
- да се оспособува за примена на основните техничко - технолошки знаења, умеенja и навики во работата и секојдневниот живот;
- да се поттикнува да ги пропишува знаењата за реализација за проекти „од идеја до реализација“;
- да се поттикнува да развива вештини за техничко творештво (работа со материјали, конструирање и дизајнирање);
- да се поттикнува да ги открива сознанијата за својствата на материјалите;
- да се оспособи за истражување, откривање и споредување појави, примери и елементи во техниката и технологијата;
- да се поттикнува да ја развива креативноста и афинитетите за дизајнирање;
- да се поттикнува да истражува современи решенија за дизајнирање преку компјутерски апликации;
- да се поттикнува да ги пропиши знаењата и умеенja за безбедно движење во сообраќајот;
- да се поттикнува да развива култура на однесување во сообраќајот.



2. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ТЕМА 1: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ДИЗАЈН (ориентационо 16 часа)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката:			
❖ да се оспособува да препознава и чита технички цртеж;	Технички цртежи	Модел	о Демонстрирање на технички цртеж.
❖ да се оспособува да креира цртеж на основни геометрички фигури;	Цртање едноставни слики и фигури (скица и технички цртеж)	Дизајн	о Креирање технички цртежи на едноставни геометрички фигури - скисирање идеи.
❖ да стекне основни сознанија за основите на дизајнот и неговото значење;	Елементи и фази во дизајнирањето	Производ	о Цртање мрежа на геометриско тело (кутија за амбалажирање).
❖ да се оспособува да реализира дизајн со определена цел/тема;	Графичко дизајнирање	Идеја	о Изработување кутија за амбалажирање (украсување по сопствен избор).
❖ да се поттикнува да запознава основни алатки на компјутерска апликација за цртање.	Изработка на графички дизајн	Апликација	о Запознавање со основите на дизајнирање, неговото значење во современиот свет - преку практични примери.
	Техничко цртање и дизајнирање со ИКТ алатки	Амбалажа	о Користење основни компјутерски алатки на апликации за цртање и дизајнирање (Google SketchUp и други апликации за цртање).
			о Дизајнирање финален производ со примена на ИКТ алатки.
			о Објаснување за ентериер со слики и илустрации - пребарување на Интернет.
			о Објаснување за екстериер со слики и илустрации - пребарување на Интернет.
			о Мојот дом, мојата училиница - проектна задача со примена на ПРО/ДЕСКТОП или други апликации.

ТЕМА 2: РАБОТА СО МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУИРАЊЕ (ориентационо 44 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи	
			Макети	
Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ❖ да се запознае со основните технички материјали; ❖ да се осposобува да користи постапки при градба на модели и макети; ❖ да се поттикнува да стекне вештини за работа со едноставни материјали; ❖ да се поттикнува да претстави идеја преку технички цртеж со ИКТ; ❖ да се осposобува естетски да обликува и дизајнира; ❖ да се поттикнува да ја осознае македонската архитектура; ❖ да се осposобува да конструира моделни и прототипни; ❖ да се осposобува да ги идентификува фазите во работата; ❖ да осознае што е дизајн; ❖ да се поттикнува да дизајнира интериер по свое видуваче. 	<p>Примена на техничките материјали Планирање, постапки и дизајнирање со материјали при градба (макети, модели, производ)</p> <p>Градба и конструирање со едноставни материјали (дрво, картон, хартија, текстил, мека жица)</p> <p>Градежни материјали</p> <p>Елементи за преод на движење и нивна примена</p>	<p>Конструирање</p> <p>Изработка на предмети од картон по сопствен избор.</p> <p>Изработка на предмети од дрво по сопствен избор.</p> <p>Изработка на предмети од мека жица по сопствен избор.</p> <p>Реализација на практични задачи преку чекори/фази: скцирање на идеја, избор на материјал, реализација на производ.</p> <p>Цртање на идеја за зграда/дом/објект со ПРОДЕСКТОП - избор на материјал - реализација на производ,</p> <p>Проектна задача: Конструирање соларна кука, или кука од стара архитектура.</p> <p>Запознавање преку примери со стандарди на дизајнирање, ентериери и сл. (Power Point презентација).</p> <p>Прилагодба на конструекторски материјали Build it kit.</p> <p>Македонска архитектура</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Видео или Power Point презентација за технички материјали и нивна примена. ○ Реализација на идеи и размислувања преку технички цртеж (пример за дизајн на производ). ○ Изработка на предмети од дрво по сопствен избор. ○ Изработка на предмети од мека жица по сопствен избор. ○ Реализација на практични задачи преку чекори/фази: скцирање на идеја, избор на материјал, реализација на производ. ○ Цртање на идеја за зграда/дом/објект со ПРОДЕСКТОП - избор на материјал - реализација на производ, ○ Проектна задача: Конструирање соларна кука, или кука од стара архитектура. ○ Запознавање преку примери со стандарди на дизајнирање, ентериери и сл. (Power Point презентација). ○ Прилагодба на конструекторски материјали Build it kit. 	





ТЕМА 3: СООБРАЌАЈ (ориентационо 12 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none">❖ да ги прошири знаењата за правила и прописи во сообраќајот;❖ да стекне навики за безбедно учество во сообраќајот;❖ да ги почитува сообраќајните правила и прописи како учесник во сообраќајот.	<p>Примена на сообраќајни правила и прописи во патниот сообраќај</p> <p>Проектна задача со примена на софтверски апликации</p>	<p>Сообраќајни ситуации</p> <p>Прописи</p> <p>Апликации</p> <p>Проекти</p>	<ul style="list-style-type: none">○ Анализирање на сообраќајни ситуации и прописи за безбедно однесување во сообраќајот (апликации, фотографии). Прошетка до најблиската крстосница (разговор). Цртање крстосница.○ Изработување макета на сообраќајница.○ Изработување сообраќајни знаци.○ Разговор за значењето на сообраќајните знаци.○ Демонстрирање постапки за решавање комплицирани сообраќајни ситуации со користење на компјутерски апликации.

Напомени за начинот на планирање и реализација на наставната програма

Во паралелките во посебните основни училишта и во посебните паралелки при редовните основни училишта составот на учениците е изразито хетероген. За учениците со посебни образовни потреби, согласно видот и степенот на попреченоста, треба да се практикува строго диференциран и индивидуализиран пристап во рамките на воспитно – образовниот процес. Ваквиот период е во функција на нивните индивидуални специфични потреби, а, се очекува да резултира со развивање на индивидуалните потенцијали, и, секако максимални академски постигања.

Во тој контекст, наставниците кои реализираат настава со овие ученици треба:

- да се обидат при изготвувањето на планирањето (доколку видот и степенот на попреченоста на учениците во паралелката го дозволува тоа) да планираат исти содржини, цели и активности за целата паралелка;
- за учениците во паралелката чиј вид и степен на попреченост не дозволува наставниците да планираат исти содржини, цели и активности за целата паралелка, тогаш за нив треба да планираат парцијална партиципација во рамките на содржините, целите и активностите кои ги реализира целата паралелка;
- доколку видот и степенот на попреченост е многу сериозен наставникот пристапува кон изготвување интерен индивидуален образовен план за тие ученици во рамките на адаптираните наставни програми (при изготвувањето на индивидуалниот образовен план наставникот може да користи наставни содржини и цели и од наставните програми од претходните учебни години). Кога наставникот во индивидуалниот образовен план користи наставни содржини и цели и од наставните програми од претходните учебни години, треба да ги наведе одделението, содржините, како и целта на нивното повторно обработување.



3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕНИЦИТЕ СО АУТИЗАМ

Учениците со аутизам манифицираат доцнења во развојот на говорот и јазикот. Кај нив поголеми се предизвиките на полето на социјалната комуникација и интеракција. Тие, исто така, може да имаат проблеми со започнување и/или спонтано одвивање на конверзацијата. Многу често учениците со аутизам обраќањето на наставникот го разбираат како тој да им се обраќа на другите, а не токму нему/нејзе.

Тие може да реагираат и/или да одговараат на одредени информации и налози на многу невообичаени, несоодветни, специфични и уникатни начини. Карактеристично за некои од нив е дека без некоја причина во одредени ситуации реагираат агресивно и автоагресивно што може да резултира со сериозни повредувачки.

Карактеристика за нив е што тие многу често инсистираат на едноличност, монотоност и стереотипност во однесувањето и окружувањето. Многу често пружаат отпор на воведувањето на евентуални промени од кава било природа. Учениците се соочуваат со гешкотки во искајкувањето на сопствените потреби, желби, намери и сл. Специфика на нивното однесување, исто така, претставува постојано повторување на одредени зборови и фрази (ехолалија), како и повторување на одредени движење (ехопраксија). Тие претпочитаат да бидат сами, но и кога во нивното окружување има други лица се однесуваат речерврано (протегено). Кај нив се јавуваат сериозни проблеми кога треба да се дружат со други лица (иако се присутни во иста просторија со нив, лије се однесуваат како да не ги забележуваат, како да се сосем сами во просторијата).

Манифицирајќи ги тојно расположение, настапите на лутуна и гнев без видливи причини се, исто така, карактеристични за учениците со аутизам.

Ученикот со аутизам не сака близок контакт. Воопшто, бечија близина, особено на лица кои не ги познава или не ги притрака дешуваат вознемирувачки и скоро секогаш се проследени со специфични манифестиации.

Тие ученици многу често воопшто не воспоставуваат контакт со онце со сотоворникот или останатите присусти во окружувањето. Големи број од тие се врзусваат за одредени предмет, кој може постојано да им е во рацете.

Многу специфично со одредени ученици при манифицирање на болка, тие манифицираат хипер или хипосензитивност на болка без видливи причини за токве вид реакции. Тие неизат или не западираат чувство за спасност, дури и во моменти кога постои сериозна опасност.

Извражето на тој вид хипер активност е, исто така, нивна карактеристика. Најголем број од нив имаат развиена фина моторика. Во одредени ситуации се однесуваат како да се глупи и покрај таа што аудиограмите не покажуваат редукција на слухот. Генерално, проблемите во врсноста изврзаност на вербалната и невербалната комуникација и социјалните односи воопшто, регулираат голема бармера и гешкомија. Кога говорима за вниманието, велиме дека нивното внимание е лабилно и краткотрајно, што секако претставува проблем кој го отежнува воспоставувањето на контакт.

Овие ученици најчесто се наочени кон сопствените потреби. Тие се обидуваат на себе својствен начин да ги реализираат сопствените потреби, притоа користејќи ја невербалната комуникација.

Многу често се забележува моторен немир кој се манифестира на за нив својствен начин изразен преку различни видови стереотипни движења (трчање во круг, постојано вртење околну сопствената оска, лулање на телото, плескање со раките, повторување на зборови). На овие манифестиации треба да се гледа како на секундарни симптоми на нивната специфична состојба. Главниот проблем треба да се локира во сферата на разбирањето и користењето на реципрочните интракции. Претходно наведените манифестиации во однесувањето не треба да се сфаат дека тие не се нежни, дека воопшто не можат да воспостават комуникација со останатите и /или дека доинат во развојот на социјалните вештини. Имено, тие имаат потешкотии со различните интеракции (давање и земање во вистинска смисла на зборот, како стил и форма на комуникација со другите). Проблемите и потешкотите се забележува и во интерактивните игри со врсниците. При обидите за воспоставување каков било вид на комуникација тие не реагираат воопшто или реагираат несодветно на одредена ситуација. Карактеристично за нив е дека се „вклучуваат во светот“ само тогаш кога нешто им е потребно. Затоа, треба да се искористи секој таков момент, затоа што во тој момент го забележуваат сговорникот, со што се отвора можност за комуникација.

Тие манифестираат отромен распон на емоциите за повеќе видови активности. Може истовремено да билат забележувачки објекти во видот на раздупчици активност, но, исто така, може да поминаат долг временски период фокусирани на една истиота емоција. Се случува спонтано или подолку со поттикнати да се вклучат во заедничка активност со другите ученици, иако и пријатели, физички се промутви, но не учествуваат активно, не воспоставуваат комуникација. Каде овие ученици се јавуваат треба да ги изврнуваате таа задачите. Каде нив се случуваат епизоди на плачење или смееење без за тоа да постојат видливи причини.

„Кога искаме да сме јасни, искамој и често звучи често (слог) „Доколку“ охорорат на поставеното прашање, тоа го прават на специфичен начин.

Карактеристиките за овие ученици е што не прифаќаат и велат „да“ и „зготварам“ на одредени стандардни методи на учење и познавање. Овие ученици се склони да използуваат во „четвртиот зборник“ кој е добро структуриран согласно неговите интереси. Погодете ги со некоја тема која им е интересна, а не со некоја која им е интересна. Испитите и програмите се организирани по начин кој ги интересуваат овие ученици, а не овие кои им се интересуваат. Задати хетерогеноста на причините и интересите им не ги исполнуваат и не ги користат.

Тие изработватат и користат работодаден тип на пасивниот (во соработка со родитеците) треба да се концентрира на определени области во кои врз основа на комуникатата троцленка ученикот успеано ќе ги реализира поставените цели. А клиентот при планирањето треба да биде во положение да разбира за кој систем ќе биде користен и добар за сите.

При изработката на Иницијативата треба да се концентрира на

одделите областите во кои врз основа на комуникатата троцленка ученикот успеано ќе ги реализира поставените цели. А клиентот

вештините во сферата на социјалната партиципација и интеграција. Една од главните цели на наставникот треба да биде успешно вклучување и подобро прифакање на секој ученик од околината што е од пресудно значење за нив.

Важни предуслови за вклучување на учениците со аутизм во воспитно-образовниот процес и успешно реализација на истот се:

- да им се обезбеди чувство на сигурност;
- да им се обезбеди чувство на доверба во наставникот;
- да им се обезбеди востановена шема во дневните активности;
- да им се обезбеди временска и просторна предвидливост и информираност за текот на планирани дневни активности;
- да им се обезбедат соодветни и едноставни вербални, акустички и визуелни информации;
- да се практикува активно и директивно воспоставување на комуникација со различни субјекти (со различна динамика и квалитет);
- да се обезбеди задачите (налозите) и нивната реализација да билат планирани како куси, сукcesивни и едноставни чекори.

4. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Насоки за меѓуредметно иоврзување

Наставнишките содржини од наставнишките предмети ја даваат можност за иницирирано, целно и содржинско иоврзување со останатите наставни предмети.

Поставените цели во наставните теми даваат можност за самостојно планирање и реализација на содржините во согласност со напредувачето и потребите на учениците, како и почитување на принципот на актуелизација во наставата по техничко образование. Треба да се користат актуелни и нови технологии, примери, технологии и работни процеси. Тие треба да се поврзуваат со стекнатото искуство на учениците во училиштето и надвор од него. При набљудување и демонстрирање учениците се инструктуираат да употребуваат постапки, елементи и уреди и се упатуваат на примена на стекнатите знаења во секојдневниот живот и практика. Во текот на шесто одделение учениците ќе имаат прилика да се запознаат и оспособат за реализација на сопствените идеи и реализација на замислата (готов производ, конструкција, макета или модел).

Активностите предвидени во програмата за шесто одделение опфаќаат повеќе цели и нудат можност за нивна реализација преку современи форми, методи, модели и пристапи.

Наставниот предмет техничко образование има статус на задолжителен предмет. Застапен е со 2 часа неделен, односно 72 часа годишен фонд.

Наставни средсвїва:

- ❖ во наставата по техничко образование, за осознавање на појавите и законитостите, развојот на новите технички достигнувања, неопходно е да се користат наставни средства и материјали кои ги следат новите достигнувања и технологии;
- ❖ за постигвање на наведените цели во наставната програма по техничко образование треба да се обезбедат опрема и материјали од страна на училиштето;
- ❖ истражувачко катче и сообраќаен полигон со опрема;
- ❖ ~~Придаточни и плодни визуелни~~ мултимедијални уреди, софтверски апликации, ЛЦД, ~~електронски уреди~~ утреѓуваани преку компјутер, механизми, модели, макети и др;
- ❖ енциклопедии и списанија од областа на науката и техниката;
- ❖ Интернет, образовен софтвер.



5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Следење на постигнувања на учениците

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постиганата на учениците, се прибираат показатели за нивните активности, се следи мотивираноста за учење, соработката со другите ученици и слично (формативно оценување).

Оваакомпонента е составен дел на работата на наставникот и учењето на ученикот.

Начин на јавување и оценување:

- ученички изработки/трудови, индивидуални и групни;
- контролни тестови, тестови на знаења;
- работни, експериментални и истражувачки активности;
- планирање на работата, организација во работата;
- креативност и дизајн;
- стекнати умеенja и работни навики (осознавање на појавите и законите во науката и техничката култура).

Постиганата на учениците на крајот на полутодието и на крајот на годината се оценуваат со бројчана оценка.



6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нормативот за простор, опрема и наставни средства за деветгодишното основно училиште донесен од страна на министерот за образование и наука.

7. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Воспитно – образовната работа по техничко образование може да ја изведува лице кое завршило:

- педагогшки факултет – професор по информатика и техничко образование;
- интердисциплинарни студии – професор по производно техничко образование;
- педагогска академија – наставник по техничко образование;
- дополнителна дефектолошка дообразба;
- филозофски факултет - Институт за дефектологија, дипломиран дефектолог;
- дефектолошки факултет, дипломиран дефектолог.

Изготвил: работна група, координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образоването - Скопје
Контролиран: м-р Митко Чешларов, раководител на сектор во Бирото за развој на образоването - Скопје *М. Чешларов*
Одобрил: м-р Весна Хорватовик, директор на Бирото за развој на образоването - Скопје *В. Хорватовик*



8. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Наставната програма по *техничко образование* за шесто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам, на предлог на Бирото за развој на образоването, ја утврди

на ден -----
Скопје

Министер
Спиро Ристовски



Спиро Ристовски

